

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 23

Среда, 17 ноември 2021 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Рег.
бр.

Стр.

510. **Решение** за објавување на прописите и другите акти донесени на 2 -та седница на Советот на општина Струмица 2

Совет на општина Струмица:

Стр.

Рег.
бр.

Стр.

- | | |
|--|--|
| 511. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година 4 | 517. Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2021 година 62 |
| 512. Одлука за избор на член на Советот на општина Струмица кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашања на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица 60 | 518. Програма измена на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година 63 |
| 513. Одлука за дополнување на Одлука за отуѓување на моторни возила 60 | 519. Програма за измена на Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година 63 |
| 514. Програма за измена на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2021 година 61 | 520. Програма за измена на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2021 година ... 64 |
| 515. Програма за измена на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година 61 | 521. Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2021 година ... 64 |
| 516. Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2021 година 62 | 522. Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2021 година 64 |

- | | |
|--|--|
| <p>523. Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската унија за 2021 година 65</p> <p>524. Програма за измена на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година 65</p> <p>525. Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2021 година 66</p> <p>526. Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2021 година 66</p> <p>527. Заклучок за усвојување на Програма за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2022 година 66</p> | <p>528. Заклучок за давање согласност за обезбедени финансиски средства за вработување на определено време во ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица 67</p> <p>529. Заклучок за давање согласност на Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ за периодот од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година 67</p> <p>530. Заклучок за давање согласност на Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП “Паркиралишта-Струмица“ Струмица за 2021 година 67</p> <p>531. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2021 година 68</p> <p>532. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2021 година 69</p> |
|--|--|

510.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе:

Решение

за објавување на прописите и другите акти донесени на 2-та седница на Советот на општина Струмица

I. Се објавуваат прописите и другите акти донесени на 2-та седница на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2021 година и тоа:

1. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година, број 08-7216/1 од 15.11.2021 година;
2. Одлука за избор на член на Советот на општина Струмица кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашања на

конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица, број 08-7217/1 од 15.11.2021 година;

3. Одлука за дополнување на Одлука за отуѓување на моторни возила број 08-7218/1 од 15.11.2021 година;
4. Програма за измена на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2021 година, број 08-7219/1 од 15.11.2021 година;
5. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година број 08-7220/1 од 15.11.2021 година;
6. Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2021 година број 08-7221/1 од 15.11.2021 година;
7. Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2021 година, број 08-7222/1 од 15.11.2021 година;

8. Програма за измена на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година, број 08-7223/1 од 15.11.2021 година;
9. Програма за измена на Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година, број 08-7214/1 од 15.11.2021 година;
10. Програма за измена на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2021 година, број 08-7225/1 од 15.11.2021 година;
11. Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2021 година, број 08-7226/1 од 15.11.2021 година;
12. Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2021 година, број 08-7227/1 од 15.11.2021 година;
13. Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската унија за 2021 година, број 08-7228/1 од 15.11.2021 година;
14. Програма за измена на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година, број 08-7229/1 од 15.11.2021 година;
15. Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2021 година, број 08-7230/1 од 15.11.2021 година;
16. Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2021 година, број 08-7231/1 од 15.11.2021 година;
17. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2022 година, број 08-7232/1 од 15.11.2021 година;
18. Заклучок за давање согласност за обезбедени финансиски средства за вработување на определено време во ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица, број 08-7213/1 од 15.11.2021 година;
19. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ за периодот од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година, број 08-7214/1 од 15.11.2021 година;
20. Заклучок за давање согласност на Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за 2021 година, број 08-7215/1 од 15.11.2021 година;
21. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2021 година, број 08-7233/1 од 15.11.2021 година; и
22. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2021 година, број 09-6663/1 од 29.10.2021 година.

II. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-7307/2 Општина Струмица
17.11.2021 год. Градоначалник
Струмица Костадин Костадинов с.р.

511.

Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Сл. весник“ на РСМ бр.244/19, 53/21, 77/21 и 150/21), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 15.11.2021 година, донесе

О д л у к а
за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица
за 2021 година

1. Општ дел**Член 1**

Буџетот на Општина Струмица за 2021 година се состои од:

	Буџет	Ребаланс
I. Вкупни приходи	1.197.579.994	1.198.593.994
Даночни приходи	329.896.191	329.896.191
Неданочни приходи	54.596.220	54.596.220
Капитални приходи	58.500.000	58.500.000
II. Приходи од дотации	583.734.818	584.748.818
Приходи од трансфери	102.342.677	102.342.677
Приходи од донации	68.510.088	68.510.088
I. Вкупни расходи	1.240.255.143	1.241.269.143
Од утврдени намени	1.236.955.143	1.237.969.143
Расходи од резервите	3.300.000	3.300.000
II. Дефицит	- 42.675.149	- 42.675.149
III. Финансирање	42.675.149	42.675.149
Прилив	42.675.149	42.675.149
Домаш.задолжување	40.806.681	40.806.681
Депозит	1.868.468	1.868.468
Одлив		
Отплата на главница		

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што следува:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

585.906.588 505.906.588 39.434.500 39.434.500 584.504.205 585.912.295 69.299.169 69.299.169 40.806.681 40.806.681 1.241.249.143

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски приходи		Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од дотации		Приходи од донации		Приходи од кредити		Вкупни приходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	329.896.191	329.896.191	0	0	0	0	0	0	0	0	329.896.191	329.896.191
711	Данок од доход од добивка и од капитални добивки	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
713	Данок на имот	87.000.000	87.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000.000	87.000.000
717	Данок на специфични услуги	226.396.191	226.396.191	0	0	0	0	0	0	0	0	226.396.191	226.396.191
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.161.720	15.161.720	39.434.500	39.434.500	0	0	0	0	0	0	54.596.220	54.596.220
722	Глоб. судски и административни такси	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
723	Такси и надоместоци	500.000	500.000	35.940.000	35.940.000	0	0	0	0	0	0	36.440.000	36.440.000
725	Други надомесочни приходи	11.661.720	11.661.720	3.494.500	3.494.500	0	0	0	0	0	0	15.156.220	15.156.220
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	58.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	58.500.000
730	Приходи на земјиште и нематеријални вложувања	58.500.000	58.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	58.500.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	102.342.677	102.342.677	0	0	584.504.205	585.912.295	69.299.169	69.299.169	0	0	758.456.051	757.470.051
741	Трансфери од други ниво на власт	102.342.677	102.342.677	0	0	584.504.205	585.912.295	69.299.169	69.299.169	0	0	687.945.953	688.959.953
742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	69.510.089	69.510.089	0	0	69.510.089	69.510.089
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	40.806.681	40.806.681	40.806.681	40.806.681
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	40.806.681	40.806.681	40.806.681	40.806.681

БИЛАНС НА РАСХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од додатоци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	105.525.807	104.525.807	0	0	480.518.577	478.697.739	0	0	0	0	586.044.184	581.223.345
401	Основни плати	71.709.332	71.709.332	0	0	345.594.487	342.621.891	0	0	0	0	417.293.799	414.331.013
402	Придоноси за социјално осигурување	24.918.275	24.918.275	0	0	134.954.110	134.078.059	0	0	0	0	159.850.385	158.992.333
404	Надоместоци	8.900.000	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.900.000	7.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
413	Тековни резерви (равновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	119.171.597	115.360.070	37.734.500	37.734.500	101.396.374	107.541.461	15.529.100	15.529.100	0	0	273.931.571	276.165.131
420	Патни и дневни расходи	1.050.000	400.000	553.000	553.000	0	0	4.730.176	4.730.176	0	0	6.333.176	5.883.176
421	Компјутални услуги, преенце, комуникација и транспорт	30.080.000	33.448.473	5.023.500	5.023.500	21.160.423	21.737.972	45.000	45.000	0	0	56.309.923	60.254.945
423	Материјали и ситен инвентар	14.354.071	14.206.071	11.845.000	11.845.000	4.917.225	5.157.124	1.338.166	1.338.166	0	0	32.454.452	32.546.361
424	Поправки и тековно одржување	35.972.590	36.672.590	3.884.500	3.884.500	29.613.207	35.875.980	0	0	0	0	69.270.697	76.233.370
425	Договорни услуги	20.004.800	18.808.800	10.013.500	10.013.500	35.707.878	34.555.863	7.643.808	7.643.808	0	0	73.989.998	68.819.991
426	Други тековни расходи	6.081.936	4.307.536	1.115.000	1.115.000	868.000	804.500	1.701.950	1.701.950	0	0	9.176.866	7.999.385
427	Привремени вработувања	11.617.800	9.717.800	5.500.000	5.500.000	9.129.641	9.340.102	70.000	70.000	0	0	26.317.441	24.627.902
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	250.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	150.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	250.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	150.000
46	СУБВЕЌЦИИ И ТРАНСФЕРИ	43.772.931	37.893.494	0	0	0	0	16.263.000	16.263.000	0	0	60.035.931	54.071.494
463	Трансфери до невладини организации	14.222.812	13.968.812	0	0	0	0	0	0	0	0	14.222.812	13.968.812
464	Разни трансфери	29.550.119	23.924.682	0	0	0	0	16.263.000	16.263.000	0	0	45.813.119	40.084.682
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	233.880.453	244.756.417	1.700.000	1.700.000	2.989.254	1.679.005	37.417.969	37.417.969	40.806.681	40.806.681	316.793.457	326.359.172
480	Купување на опрема и машини	29.880.000	26.330.000	0	0	2.989.254	1.679.005	7.309.081	7.309.081	0	0	40.179.335	36.318.085
482	Други градежни објекти	174.901.923	194.442.105	0	0	0	0	30.107.988	30.107.988	0	0	205.009.911	224.550.093
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
486	Купување на возила	2.100.000	682.597	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	3.800.000	2.382.587
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	24.489.530	20.801.725	0	0	0	0	0	0	40.806.681	40.806.681	66.305.211	61.609.405

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	233.880.453	244.756.417	1.700.000	1.700.000	2.989.254	1.679.005	37.417.069	37.417.069	40.806.681	40.806.681	316.793.457	326.359.172
480	Купување на опрема и машини	29.680.000	26.330.000	0	0	2.989.254	1.679.005	7.309.081	7.309.081	0	0	40.78.395	35.316.086
482	Други градежни објекти	174.801.923	184.442.106	0	0	0	0	30.107.998	30.107.998	0	0	205.008.911	224.650.093
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
486	Купување на возила	2.100.000	682.587	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	3.600.000	2.382.587
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	24.498.530	20.801.725	0	0	0	0	0	0	40.806.681	40.806.681	65.305.211	61.608.406

БИЛАНС НА ТЕКОВНО - ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
			Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
			272.020.135	261.144.171	37.734.500	37.734.500	581.914.951	584.239.200	31.792.100	31.792.100	0	0	0	923.461.888 914.909.971
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		105.525.607	104.525.607	0	0	480.518.577	476.697.739	0	0	0	0	586.044.184	581.223.346
401	Основни плати		71.709.332	71.709.332	0	0	345.594.467	342.621.691	0	0	0	0	417.293.789	414.331.013
402	Придоноси за социјално осигурување		24.918.275	24.918.275	0	0	134.934.110	134.076.068	0	0	0	0	159.860.385	158.992.333
404	Надоместоци		8.900.000	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.900.000	7.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		119.171.597	115.980.070	37.734.500	37.734.500	101.396.374	107.541.461	15.529.100	15.529.100	0	0	273.831.571	276.165.131
420	Патни и дневни расходи		1.050.000	400.000	553.000	553.000	0	0	4.730.178	4.730.178	0	0	6.333.178	5.893.178
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт		30.080.000	33.448.473	5.023.500	5.023.500	21.160.423	21.737.972	45.000	45.000	0	0	56.309.823	60.254.945
423	Материјали и ситен инвентар		14.354.071	14.206.071	11.845.000	11.845.000	4.917.225	5.157.124	1.338.166	1.338.166	0	0	32.454.462	32.546.361
424	Потражки и тековно одржување		35.972.990	36.872.990	3.894.500	3.894.500	29.613.207	35.875.880	0	0	0	0	69.270.697	76.253.370
425	Договорни услуги		20.004.800	16.606.800	10.013.500	10.013.500	35.707.878	34.555.883	7.643.808	7.643.808	0	0	73.369.985	68.819.591
426	Други тековни расходи		6.091.936	4.307.936	1.115.000	1.115.000	888.000	874.500	1.701.950	1.701.950	0	0	9.778.888	7.999.386
427	Привремени вработувања		11.617.800	9.717.800	5.500.000	5.500.000	9.129.641	9.340.102	70.000	70.000	0	0	26.317.441	24.627.502
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		250.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	150.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори		250.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	150.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		43.772.931	37.898.494	0	0	0	0	16.263.000	16.263.000	0	0	60.035.931	54.071.494
463	Трансфери до невладини организации		14.222.812	13.986.812	0	0	0	0	0	0	0	0	14.222.812	13.986.812
464	Разни трансфери		29.550.119	23.911.682	0	0	0	0	16.263.000	16.263.000	0	0	45.813.119	40.084.682

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Функционален код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т				
		Буџет	Самостоятелна активности	Дотации	Донации	Кредити
7011	ИЗВЕШТИИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	152.190.954	0	0	0	0
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	0	0	0	0
A10	ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ	5.000.000	0	0	0	0
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	8.021.395	0	0	0	0
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	130.886.972	0	0	0	0
E40	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	1.082.587	0	0	0	0
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	2.835.000	0	0	30.341.600	0
M00	ПРЕКУПТРАНИЧНА СОРАБОТКА	2.835.000	0	0	30.341.600	0
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	17.814.069	0	12.273.000	0	0
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	17.714.069	0	12.273.000	0	0
W40	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	100.000	0	0	0	0
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	0	0	0	807.002	0
G40	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МАЛО	0	0	0	107.921	0
G40	НВО ЦЕНТАР	0	0	0	699.081	0
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	74.568.195	0	0	0	0
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	50.000	0	0	0	0
FAA	Уредување на градежно земјиште на индустриска зона	67.718.195	0	0	0	0
FAJ	УРБАН МОСТ	6.800.000	0	0	0	0
7045	ТРАНСПОРТ	42.046.973	0	0	0	0
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	6.350.000	0	0	0	0
JDA	ИЗГРАДЕВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И ТРОТОАРИ	34.946.973	0	0	0	0
JEA	ПАРКИРАЛИШТА	750.000	0	0	0	0
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	0	0	0	0	0
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	0	0	0	0	0
7061	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	8.570.000	0	0	0	0
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	8.570.000	0	0	0	0
7062	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	39.762.292	0	0	23.950.067	0
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	2.000.000	0	0	0	0
JJA	Испраќа на системи за одведување и пречиштување на отпадни води	10.931.555	0	0	23.950.067	0
JJB	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	26.830.737	0	0	0	0
		505.900.588	39.434.500	585.918.205	69.203.169	40.806.691
		152.190.954				1.241.289.143

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самост. активности	Дотации	Донации	Кредити	
505.900.588	39.434.500	585.918.205	69.209.169	40.806.681	1.241.269.143		
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	18.900.055	0	0	0	0	18.900.055
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
JMA	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
JMB	НОВ ПАРКОВИШ БЕРОВО	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	1.850.055	0	0	0	0	1.850.055
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
RAV	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	6.400.000	0	0	0	0	6.400.000
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	38.194.000	0	0	0	0	38.194.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	4.264.000	0	0	0	0	4.264.000
JMA	УРБАНА ОПРЕМА	21.630.000	0	0	0	0	21.630.000
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	16.545.680	0	0	0	32.579.181	49.124.861
J10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	6.545.680	0	0	0	0	6.545.680
JGA	Испраба на системи за водоснабдување и наводнување	10.000.000	0	0	0	32.579.181	42.579.181
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	22.800.000	0	0	0	0	22.800.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	16.700.000	0	0	0	0	16.700.000
JAA	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	6.100.000	0	0	0	0	6.100.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	12.951.725	0	0	0	8.227.500	21.179.225
JLA	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	12.951.725	0	0	0	8.227.500	21.179.225
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	21.550.000	0	0	0	0	21.550.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	10.350.000	0	0	0	0	10.350.000
LAA	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	11.200.000	0	0	0	0	11.200.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	17.994.740	513.500	12.848.743	1.000.000	0	32.356.983
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	70.000	500.000	10.330.074	0	0	10.900.074
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	105.000	13.500	2.518.669	0	0	2.637.169
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	8.685.000	0	0	0	0	8.685.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	856.000	0	0	1.000.000	0	1.856.000
KAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	6.278.740	0	0	0	0	6.278.740
KAB	КИНО САЛА	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
KAG	МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
KAV	ЦАРЕВИ КУЛИ	0	0	0	0	0	0

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун.код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	ВКУПНО
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	11.177.800	25.771.000	342.081.462	0	0	379.010.262
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	4.877.800	6.536.000	289.251.254	0	0	300.665.054
MAA	СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	4.300.000	19.235.000	52.810.208	0	0	76.345.208
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	12.450.000	218.735.000	12.606.500	0	244.091.500
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	11.450.000	218.735.000	12.606.500	0	243.091.500
NBA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н. КАРЕВ	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
7102	СТАРИ ЛИЦА	1.550.800	0	0	0	0	1.550.800
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	1.550.800	0	0	0	0	1.550.800
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	6.148.305	700.000	0	504.000	0	7.352.305
V40	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	700.000	700.000	0	0	0	1.400.000
V4B	ДЕТСКА ГРАДИНКА ПАРК	4.785.905	0	0	0	0	4.785.905
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	652.400	0	0	504.000	0	1.156.400

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун.ста. Фун.код	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	155.025.954	0	0	30.341.600	0	185.367.554
7011	ИЗВШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	152.190.954	0	0	0	0	152.190.954
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	2.835.000	0	0	30.341.600	0	33.176.600
703	ЈАВЕН РЕД И МИР	17.814.069	0	12.273.000	0	0	30.087.069
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	17.814.069	0	12.273.000	0	0	30.087.069
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	116.615.168	0	0	807.002	0	117.422.170
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	0	0	0	807.002	0	807.002
7044	РУДАРСТВО, ЗНАЕЧЕСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	74.568.195	0	0	0	0	74.568.195
7045	ТРАНСПОРТ	42.046.973	0	0	0	0	42.046.973
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	0	0	0	0	0	0
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	67.232.347	0	0	23.950.067	0	91.182.414
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	8.570.000	0	0	0	0	8.570.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	39.762.292	0	0	23.950.067	0	63.712.359
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	18.900.055	0	0	0	0	18.900.055
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	90.491.405	0	0	0	40.806.681	131.298.086
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	38.194.000	0	0	0	0	38.194.000
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	16.545.680	0	0	0	0	16.545.680
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	22.800.000	0	0	0	32.579.181	55.379.181
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	12.951.725	0	0	0	0	12.951.725
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	39.544.740	513.500	12.848.743	1.000.000	0	53.906.983
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	21.550.000	0	0	0	0	21.550.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	17.994.740	513.500	12.848.743	1.000.000	0	32.356.983
709	ОБРАЗОВАНИЕ	11.477.800	38.221.000	560.796.462	12.606.500	0	623.101.762
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	11.177.800	25.771.000	342.061.462	0	0	379.010.262
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	12.450.000	218.735.000	12.606.500	0	244.091.500
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	7.699.105	700.000	0	504.000	0	8.903.105
7102	СТАРИ ЛИЦА	1.550.800	0	0	0	0	1.550.800
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	6.148.305	700.000	0	504.000	0	7.352.305

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Будетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
ПРИХОДИ:													
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
401	Основни плати	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
404	Надоместоци	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
401	Основни плати	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
404	Надоместоци	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		»асходи од дотации		»асходи од донации		»асходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	8.221.355	8.021.395	0	0	0	0	0	0	0	0	8.221.355	8.021.395
ПРИХОДИ:													
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	8.221.395	8.021.395	0	0	0	0	0	0	0	0	8.221.395	8.021.395
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.210.413	3.210.413	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.413	3.210.413
401	Основни плати	2.404.498	2.404.498	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.498	2.404.498
402	Придоноси за социјално осигурување	805.915	805.915	0	0	0	0	0	0	0	0	805.915	805.915
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
426	Други тековни расходи	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.210.982	3.210.982	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.982	3.210.982
463	Трансфери до невладини организации	610.982	610.982	0	0	0	0	0	0	0	0	610.982	610.982
464	Разни трансфери	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	8.221.395	8.021.395	0	0	0	0	0	0	0	0	8.221.395	8.021.395
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.210.413	3.210.413	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.413	3.210.413
401	Основни плати	2.404.498	2.404.498	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.498	2.404.498
402	Придоноси за социјално осигурување	805.915	805.915	0	0	0	0	0	0	0	0	805.915	805.915
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
426	Други тековни расходи	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.210.982	3.210.982	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.982	3.210.982
463	Трансфери до невладини организации	610.982	610.982	0	0	0	0	0	0	0	0	610.982	610.982
464	Разни трансфери	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	129.984.179	130.886.972	0	0	0	0	0	0	0	0	129.984.179	130.886.972
ПРИХОДИ:													
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	129.984.179	130.886.972	0	0	0	0	0	0	0	0	129.984.179	130.886.972
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	85.929.179	84.929.179	0	0	0	0	0	0	0	0	85.929.179	84.929.179
401	Основни плати	61.219.610	61.219.610	0	0	0	0	0	0	0	0	61.219.610	61.219.610
402	Пондони за социјално осигурување	20.709.569	20.709.569	0	0	0	0	0	0	0	0	20.709.569	20.709.569
404	Надоместоци	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	42.105.000	44.107.793	0	0	0	0	0	0	0	0	42.105.000	44.107.793
420	Патни и дневни расходи	1.050.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	400.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	14.550.000	19.102.793	0	0	0	0	0	0	0	0	14.550.000	19.102.793
423	Материјали и опен инвентар	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.360.000	7.360.000
424	Поправки и тековно одржување	4.990.000	4.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.990.000	4.990.000
425	Договорни услуги	5.855.000	5.855.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.855.000	5.855.000
426	Други тековни расходи	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
427	Препорачени вработувања	5.300.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	3.400.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	250.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	150.000
452	Каматни плаќања кон доверливи кредитори	250.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	150.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
464	Разни трансфери	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	129.984.179	130.886.972	0	0	0	0	0	0	0	0	129.984.179	130.886.972
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	85.929.179	84.929.179	0	0	0	0	0	0	0	0	85.929.179	84.929.179
401	Основни плати	61.219.610	61.219.610	0	0	0	0	0	0	0	0	61.219.610	61.219.610
402	Пондони за социјално осигурување	20.709.569	20.709.569	0	0	0	0	0	0	0	0	20.709.569	20.709.569
404	Надоместоци	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	42.105.000	44.107.793	0	0	0	0	0	0	0	0	42.105.000	44.107.793
420	Патни и дневни расходи	1.050.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	400.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	14.550.000	19.102.793	0	0	0	0	0	0	0	0	14.550.000	19.102.793
423	Материјали и опен инвентар	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.360.000	7.360.000
424	Поправки и тековно одржување	4.990.000	4.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.990.000	4.990.000
425	Договорни услуги	5.855.000	5.855.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.855.000	5.855.000
426	Други тековни расходи	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
427	Препорачени вработувања	5.300.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	3.400.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	250.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	150.000
452	Каматни плаќања кон долготни кредитори	250.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	150.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
464	Разни трансфери	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000

595.900.588 595.900.588 39.434.500 39.434.500 534.904.205 534.918.205 69.209.169 69.209.169 40.806.681 40.806.681 1.240.255.143 1.241.259.143

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	565.900.538		505.900.538		39.434.500		39.434.500		594.904.205		595.918.205		69.209.169		69.209.169		40.806.691		1.240.255.143		1.241.269.143	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Буџет		Ребаланс	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Буџет		Ребаланс	
ЕА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА		4.000.000	1.082.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.082.587		
ПРИХОДИ:																							
ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА		4.000.000	1.082.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.082.587		
РАСХОДИ:																							
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	1.082.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.082.587		
480	Купување на опрема и машини	2.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	500.000		
486	Купување на возила	1.500.000	582.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	582.587		
ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА		4.000.000	1.082.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.082.587		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	1.082.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.082.587		
480	Купување на опрема и машини	2.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	500.000		
486	Купување на возила	1.500.000	582.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	582.587		

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од додатоци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	8.500.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	6.300.000
ПРИХОДИ:													
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	8.500.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	6.300.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.500.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	6.300.000
425	Договорни услуги	8.500.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	6.300.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	8.500.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	6.300.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.500.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	6.300.000
425	Договорни услуги	8.500.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	6.300.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
585.900.508	505.900.508	39.434.500	39.434.500	584.904.205	585.918.205	68.209.169	68.209.169	40.806.681	40.806.681	1.240.255.143	1.241.269.143		
ФА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ													
FAA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	63.600.000	74.518.195	0	0	0	0	0	0	0	0	63.600.000	74.518.195
ПРИХОДИ:													
FAA	Уредување на градежно земјиште на индустриска зона	58.800.000	67.718.195	0	0	0	0	0	0	0	0	58.800.000	67.718.195
FAJ	УРБАН МОСТ	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	63.600.000	74.518.195	0	0	0	0	0	0	0	0	63.600.000	74.518.195
482	Други градежни објекти	61.100.000	72.018.195	0	0	0	0	0	0	0	0	61.100.000	72.018.195
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
ФАА уредување на градежно земјиште на индустриска зона													
FAA	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ НА ИНДУСТРИСКА ЗОНА	58.800.000	67.718.195	0	0	0	0	0	0	0	0	58.800.000	67.718.195
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	58.800.000	67.718.195	0	0	0	0	0	0	0	0	58.800.000	67.718.195
482	Други градежни објекти	54.300.000	65.218.195	0	0	0	0	0	0	0	0	54.300.000	65.218.195
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
FAJ	УРБАН МОСТ	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000
482	Други градежни објекти	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Засходи од донации		Засходи од донации		Засходи од донации		Засходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
FD	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
ПРИХОДИ:															
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
РАСХОДИ:															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
482	Други градежни објекти	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
482	Други градежни објекти	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

505.900.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 584.904.205 584.912.205 69.209.169 69.209.169 40.806.681 40.806.681 1.241.269.143 1.241.269.143

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостандардни активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	6.000.000	4.264.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.264.000

ПРИХОДИ:

G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	6.000.000	4.264.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.264.000
-----	--	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

РАСХОДИ:

42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.638.881	1.142.881	0	0	0	0	0	0	1.638.881	1.142.881
423	Материјали и општ инвентар	148.000	0	0	0	0	0	0	0	148.000	0
425	Договорни услуги	850.000	502.000	0	0	0	0	0	0	850.000	502.000
426	Други тековни расходи	640.881	640.881	0	0	0	0	0	0	640.881	640.881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНШЕРИ	4.361.119	3.121.119	0	0	0	0	0	0	4.361.119	3.121.119
463	Траншери до невладини организации	3.291.830	2.555.830	0	0	0	0	0	0	3.291.830	2.555.830
464	Разни трансфери	1.069.289	565.289	0	0	0	0	0	0	1.069.289	565.289

G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	6.000.000	4.264.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.264.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.638.881	1.142.881	0	0	0	0	0	0	1.638.881	1.142.881
423	Материјали и општ инвентар	148.000	0	0	0	0	0	0	0	148.000	0
425	Договорни услуги	850.000	502.000	0	0	0	0	0	0	850.000	502.000
426	Други тековни расходи	640.881	640.881	0	0	0	0	0	0	640.881	640.881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНШЕРИ	4.361.119	3.121.119	0	0	0	0	0	0	4.361.119	3.121.119
463	Траншери до невладини организации	3.291.830	2.555.830	0	0	0	0	0	0	3.291.830	2.555.830
464	Разни трансфери	1.069.289	565.289	0	0	0	0	0	0	1.069.289	565.289

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од додатоци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експланација	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
GA	ИЗГРАБЕЊА НА ОБЈЕКТИ	320.000	0	0	0	0	0	807.002	807.002	0	0	1.127.002	807.002
ПРИХОДИ:													
GA8	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРОКО МААЛО	320.000	0	0	0	0	0	107921	107921	0	0	427.921	107.921
GAU	НВО ЦЕНТАР	0	0	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	699.081	699.081
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	320.000	0	0	0	0	0	807.002	807.002	0	0	1.127.002	807.002
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	699.081	699.081
482	Други градежни објекти	320.000	0	0	0	0	0	107.921	107.921	0	0	427.921	107.921
GA8	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРОКО МААЛО	320.000	0	0	0	0	0	107.921	107.921	0	0	427.921	107.921
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	320.000	0	0	0	0	0	107921	107921	0	0	427.921	107.921
482	Други градежни објекти	320.000	0	0	0	0	0	107.921	107.921	0	0	427.921	107.921
GAU	НВО ЦЕНТАР	0	0	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	699.081	699.081
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	699.081	699.081
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	699.081	699.081	0	0	699.081	699.081

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J1	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	4.030.000	6.545.680	0	0	0	0	0	0	0	0	4.030.000	6.545.680
ПРИХОДИ:													
J10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	4.030.000	6.545.680	0	0	0	0	0	0	0	0	4.030.000	6.545.680
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.030.000	6.545.680	0	0	0	0	0	0	0	0	4.030.000	6.545.680
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.030.000	6.545.680	0	0	0	0	0	0	0	0	4.030.000	6.545.680
J10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	4.030.000	6.545.680	0	0	0	0	0	0	0	0	4.030.000	6.545.680
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.030.000	6.545.680	0	0	0	0	0	0	0	0	4.030.000	6.545.680
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.030.000	6.545.680	0	0	0	0	0	0	0	0	4.030.000	6.545.680

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
120	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
ПРИХОДИ:													
120	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
424	Поправки и тековно одржување	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
120	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧУСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
424	Поправки и тековно одржување	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Ј3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	16.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	16.700.000
ПРИХОДИ:													
Ј30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	16.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	16.700.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.700.000	16.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	16.700.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.500.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	7.000.000
424	Поправки и тековно одржување	7.200.000	9.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	9.700.000
Ј30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	16.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	16.700.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.700.000	16.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	16.700.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.500.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	7.000.000
424	Поправки и тековно одржување	7.200.000	9.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	9.700.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	505.900.588		505.900.588		39.434.500		39.434.500		584.904.205		585.918.205		69.209.169		69.209.169		40.806.681		40.806.681		1.340.255.143		1.341.286.143	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи													
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
14	ЈАВНА ЧИСТОТА	8.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.000	8.570.000	0	0
ПРИХОДИ:																									
140	ЈАВНА ЧИСТОТА	8.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.000	8.570.000	0	0
РАСХОДИ:																									
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.000	8.570.000	0	0
424	Поправки и тековно одржување	8.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.000	8.570.000	0	0
140	ЈАВНА ЧИСТОТА	8.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.000	8.570.000	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.000	8.570.000	0	0
424	Поправки и тековно одржување	8.570.000	8.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.000	8.570.000	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка		О П И С		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации</	
----------------------	--	---------	--	---	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	----------------------	--

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

505.900.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 584.904.205 585.918.205 69.209.169 69.209.169 40.806.681 40.806.681 1.240.255.143 1.241.269.143

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирани активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	4.000.000

ПРИХОДИ:

J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	4.000.000
-----	---	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

РАСХОДИ:

42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.800.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	4.000.000
424	Поправки и тековно одржување	5.800.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	4.000.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.800.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	4.000.000
424	Поправки и тековно одржување	5.800.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	4.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

503.900.533	503.900.533	39.434.500	39.434.500	584.904.205	535.918.265	69.219.169	69.219.169	40.806.681	40.366.881	1.240.253.143	1.241.293.143		
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
ЈА ИЗГРАБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		14.600.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.600.000	6.100.000
ПРИХОДИ:													
ЈАА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА		14.600.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.600.000	6.100.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	14.600.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.600.000	6.100.000
482	Други градежни објекти	4.600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	400.000
488	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	10.000.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	5.700.000
ЈАА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА		14.600.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.600.000	6.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	14.600.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.600.000	6.100.000
482	Други градежни објекти	4.600.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	400.000
488	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	10.000.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	5.700.000

505.990.588 505.990.588 39.434.500 39.434.500 584.904.205 585.918.205 69.209.169 69.209.169 40.806.681 40.806.681 1.241.255.143 1.241.255.143

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЈД	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТОВИ, УЛИЦИ И МОСТОВИ	25.000.000	34.946.973	0	0	0	0	0	0	25.000.000	34.946.973
ПРИХОДИ:											
ЈДА	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ, ПАТОВИ И ПРОТОЦИ	25.000.000	34.946.973	0	0	0	0	0	0	25.000.000	34.946.973
РАСХОДИ:											
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	25.000.000	34.946.973	0	0	0	0	0	0	25.000.000	34.946.973
482	Други градежни објекти	25.000.000	34.946.973	0	0	0	0	0	0	25.000.000	34.946.973
ЈДА	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ, ПАТОВИ И П	25.000.000	34.946.973	0	0	0	0	0	0	25.000.000	34.946.973
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	25.000.000	34.946.973	0	0	0	0	0	0	25.000.000	34.946.973
482	Други градежни објекти	25.000.000	34.946.973	0	0	0	0	0	0	25.000.000	34.946.973

505.900.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 584.904.205 585.918.205 69.209.199 69.209.199 40.896.681 40.896.681 1.241.255.143 1.241.269.143

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JG	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	9.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	32.579.181	32.579.181	41.579.181	42.579.181
ПРИХОДИ:													
JGA	Изградба на системи за водоснабдување и наводнување	9.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	32.579.181	32.579.181	41.579.181	42.579.181
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	32.579.181	32.579.181	41.579.181	42.579.181
482	Други градежни објекти	9.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	10.000.000
488	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	32.579.181	32.579.181	32.579.181	32.579.181
JGA	Изградба на системи за водоснабдување и наводнување	9.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	32.579.181	32.579.181	41.579.181	42.579.181
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	32.579.181	32.579.181	41.579.181	42.579.181
482	Други градежни објекти	9.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	10.000.000
488	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	32.579.181	32.579.181	32.579.181	32.579.181

585.900.538 505.900.538 39.434.500 39.434.500 594.904.205 595.912.205 69.209.169 69.209.169 40.806.681 40.806.681 1.240.255.143 1.241.269.143

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Ј1	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	31.667.278	37.762.292	0	0	0	0	0	0	0	0	55.617.345	61.712.359
ПРИХОДИ:													
Ј1А	Изградба на системи за одведување и прекување на отпадни води	10.931.555	10.931.555	0	0	0	0	0	0	0	0	34.881.622	34.881.622
Ј1В	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	20.735.723	26.830.737	0	0	0	0	0	0	0	0	20.735.723	26.830.737
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	31.667.278	37.762.292	0	0	0	0	0	0	0	0	55.617.345	61.712.359
482	Други градежни објекти	31.667.278	37.762.292	0	0	0	0	0	0	0	0	55.617.345	61.712.359
Ј1А	Изградба на системи за одведување и прекување на отп.	10.931.555	10.931.555	0	0	0	0	0	0	0	0	34.881.622	34.881.622
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.931.555	10.931.555	0	0	0	0	0	0	0	0	34.881.622	34.881.622
482	Други градежни објекти	10.931.555	10.931.555	0	0	0	0	0	0	0	0	34.881.622	34.881.622
Ј1В	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	20.735.723	26.830.737	0	0	0	0	0	0	0	0	20.735.723	26.830.737
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.735.723	26.830.737	0	0	0	0	0	0	0	0	20.735.723	26.830.737
482	Други градежни објекти	20.735.723	26.830.737	0	0	0	0	0	0	0	0	20.735.723	26.830.737

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
505.900.588	505.900.588	38.434.500	38.434.500	584.904.205	585.918.205	69.209.169	69.209.169	40.806.681	40.806.681	1.248.255.143	1.241.266.143		
JL	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	12.748.530	12.951.725	0	0	0	0	0	0	8.227.500	8.227.500	20.976.030	21.179.225
JLA	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	12.748.530	12.951.725	0	0	0	0	0	0	8.227.500	8.227.500	20.976.030	21.179.225
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.748.530	12.951.725	0	0	0	0	0	0	8.227.500	8.227.500	20.976.030	21.179.225
489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	12.748.530	12.951.725	0	0	0	0	0	0	8.227.500	8.227.500	20.976.030	21.179.225
JLA	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	12.748.530	12.951.725	0	0	0	0	0	0	8.227.500	8.227.500	20.976.030	21.179.225
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.748.530	12.951.725	0	0	0	0	0	0	8.227.500	8.227.500	20.976.030	21.179.225
489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	12.748.530	12.951.725	0	0	0	0	0	0	8.227.500	8.227.500	20.976.030	21.179.225

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

505.900.508 505.900.508 39.434.500 39.434.500 534.904.205 535.912.205 69.209.169 69.209.169 40.306.681 40.306.681 1.240.255.143 1.241.269.143

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЖМ	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
ПРИХОДИ:											
ЖМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
ЖМВ	НОВ ПАРК-АТШ БЕГОВО	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
482	Други градежни објекти	4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
ЖМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
482	Други градежни објекти	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
ЖМВ	НОВ ПАРК-АТШ БЕГОВО	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
482	Други градежни објекти	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Бюџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс
K2	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЛНОСТ	105.000	105.000	13.500	13.500	2.254.869	2.518.669	0	0	0	0	2.373.169	2.637.169
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЛНОСТ	105.000	105.000	13.500	13.500	2.254.869	2.518.669	0	0	0	0	2.373.169	2.637.169
ПРИХОДИ:													
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	1.980.444	2.349.669	0	0	0	0	1.980.444	2.349.669
401	Основен плати	0	0	0	0	1.425.917	1.691.142	0	0	0	0	1.425.917	1.691.142
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	554.527	658.527	0	0	0	0	554.527	658.527
42	СТОКИ И УСЛУГИ	105.000	105.000	13.500	13.500	274.225	169.000	0	0	0	0	392.725	287.500
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	12.000	11.000	0	0	0	0	12.000	11.000
423	Материјали и опен инвентар	105.000	105.000	5.000	5.000	69.225	37.500	0	0	0	0	179.225	147.500
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	15.000	5.000	0	0	0	0	15.000	5.000
425	Договорни услуги	0	0	3.500	3.500	100.000	65.000	0	0	0	0	103.500	68.500
426	Други тековни расходи	0	0	5.000	5.000	78.000	50.500	0	0	0	0	83.000	55.500
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЛНОСТ	105.000	105.000	13.500	13.500	2.254.869	2.518.669	0	0	0	0	2.373.169	2.637.169
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	1.980.444	2.349.669	0	0	0	0	1.980.444	2.349.669
401	Основен плати	0	0	0	0	1.425.917	1.691.142	0	0	0	0	1.425.917	1.691.142
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	554.527	658.527	0	0	0	0	554.527	658.527
42	СТОКИ И УСЛУГИ	105.000	105.000	13.500	13.500	274.225	169.000	0	0	0	0	392.725	287.500
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	12.000	11.000	0	0	0	0	12.000	11.000
423	Материјали и опен инвентар	105.000	105.000	5.000	5.000	69.225	37.500	0	0	0	0	179.225	147.500
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	15.000	5.000	0	0	0	0	15.000	5.000
425	Договорни услуги	0	0	3.500	3.500	100.000	65.000	0	0	0	0	103.500	68.500
426	Други тековни расходи	0	0	5.000	5.000	78.000	50.500	0	0	0	0	83.000	55.500

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K3	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ	8.685.000	8.685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.685.000	8.685.000
ПРИХОДИ:													
K30	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ	8.685.000	8.685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.685.000	8.685.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	2.290.000
425	Договорни услуги	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	2.290.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.395.000	6.395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.395.000	6.395.000
463	Трансфери до невладини организации	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
464	Разни трансфери	6.275.000	6.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.275.000	6.275.000
K30	МУЗЕЈСКА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ	8.685.000	8.685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.685.000	8.685.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	2.290.000
425	Договорни услуги	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	2.290.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.395.000	6.395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.395.000	6.395.000
463	Трансфери до невладини организации	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
464	Разни трансфери	6.275.000	6.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.275.000	6.275.000

505.900.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 584.904.265 585.918.265 69.209.169 69.209.169 40.806.681 40.806.681 1.240.255.143 1.241.269.143

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

595.900.588 595.900.588 39.434.500 39.434.500 584.904.205 584.904.205 69.209.169 69.209.169 40.806.681 40.806.681 1.240.255.143 1.241.269.143

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	855.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	1.855.000
ПРИХОДИ:													
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	855.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	1.855.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	900.000	816.000	0	0	0	0	0	745.000	745.000	0	1.645.000	1.561.000
425	Договорни услуги	400.000	400.000	0	0	0	0	0	593.000	593.000	0	993.000	993.000
426	Други тековни расходи	500.000	416.000	0	0	0	0	0	152.000	152.000	0	652.000	568.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	100.000	40.000	0	0	0	0	0	255.000	255.000	0	355.000	295.000
464	Разни трансфери	100.000	40.000	0	0	0	0	0	255.000	255.000	0	355.000	295.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	855.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	1.855.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	900.000	816.000	0	0	0	0	0	745.000	745.000	0	1.645.000	1.561.000
425	Договорни услуги	400.000	400.000	0	0	0	0	0	593.000	593.000	0	993.000	993.000
426	Други тековни расходи	500.000	416.000	0	0	0	0	0	152.000	152.000	0	652.000	568.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	100.000	40.000	0	0	0	0	0	255.000	255.000	0	355.000	295.000
464	Разни трансфери	100.000	40.000	0	0	0	0	0	255.000	255.000	0	355.000	295.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
L0 СПОРТИ И РЕКРЕАЦИЈА		9.850.000	10.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.850.000	10.350.000
ПРИХОДИ:													
L00 СПОРТИ И РЕКРЕАЦИЈА		9.850.000	10.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.850.000	10.350.000
РАСХОДИ:													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.850.000	10.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.850.000	10.350.000
463	Трансфери до невладини организации	9.200.000	9.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000	9.700.000
464	Разни трансфери	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
L00 СПОРТИ И РЕКРЕАЦИЈА		9.850.000	10.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.850.000	10.350.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.850.000	10.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.850.000	10.350.000
463	Трансфери до невладини организации	9.200.000	9.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000	9.700.000
464	Разни трансфери	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000

505.900.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 584.904.205 584.918.205 69.209.169 69.209.169 40.805.681 40.805.681 1.240.255.143 1.241.269.143

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи			
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
505.900.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.434.500	39.434.500
LA КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА															
ПРИХОДИ:															
LAА	ИЗГРАБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	12.700.000	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.700.000	11.200.000
РАСХОДИ:															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.700.000	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.700.000	11.200.000
480	Купување на опрема и машини	3.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	2.000.000
482	Други градежни објекти	9.200.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000	9.200.000
LAA ИЗГРАБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШ															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.700.000	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.700.000	11.200.000
480	Купување на опрема и машини	3.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	2.000.000
482	Други градежни објекти	9.200.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000	9.200.000

505.900.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 584.904.205 584.904.205 68.209.169 68.209.169 40.806.681 40.806.681 1.240.255.143 1.241.269.143

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
M8	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	5,080,237	2,835,000	0	0	0	0	30,500,000	30,341,800	0	0	35,580,237	33,176,800
ПРИХОДИ:													
M80	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	5,080,237	2,835,000	0	0	0	0	30,500,000	30,341,800	0	0	35,580,237	33,176,800
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	4,490,000	4,331,600	0	0	4,490,000	4,331,600
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	45,000	45,000
423	Материјали и опен инвентар	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000	300,000
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	2,775,000	2,616,600	0	0	2,775,000	2,616,600
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000	70,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5,080,237	2,835,000	0	0	0	0	13,350,000	13,350,000	0	0	18,430,237	16,195,000
464	Разни трансфери	5,080,237	2,835,000	0	0	0	0	13,350,000	13,350,000	0	0	18,430,237	16,195,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	12,660,000	12,660,000	0	0	12,660,000	12,660,000
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	6,610,000	6,610,000	0	0	6,610,000	6,610,000
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	6,050,000	6,050,000	0	0	6,050,000	6,050,000
M80	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	5,080,237	2,835,000	0	0	0	0	30,500,000	30,341,800	0	0	35,580,237	33,176,800
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	4,490,000	4,331,600	0	0	4,490,000	4,331,600
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	45,000	45,000
423	Материјали и опен инвентар	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000	300,000
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	2,775,000	2,616,600	0	0	2,775,000	2,616,600
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000	70,000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5,080,237	2,835,000	0	0	0	0	13,350,000	13,350,000	0	0	18,430,237	16,195,000
464	Разни трансфери	5,080,237	2,835,000	0	0	0	0	13,350,000	13,350,000	0	0	18,430,237	16,195,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	12,660,000	12,660,000	0	0	12,660,000	12,660,000
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	6,610,000	6,610,000	0	0	6,610,000	6,610,000
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	6,050,000	6,050,000	0	0	6,050,000	6,050,000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
505.900.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	584.904.205	584.904.205	69.209.169	69.209.169	40.806.681	40.806.681	1.240.255.143	1.241.269.143
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	4.877.800	4.877.800	6.536.000	6.536.000	288.251.254	288.251.254	0	0	300.665.054	300.665.054
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	4.877.800	4.877.800	6.536.000	6.536.000	288.251.254	288.251.254	0	0	300.665.054	300.665.054
ПРИХОДИ:											
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	254.512.000	254.512.000	0	0	254.512.000	254.512.000
401	Основни плати	0	0	0	0	183.245.590	183.245.590	0	0	183.245.590	183.245.590
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	71.266.410	71.266.410	0	0	71.266.410	71.266.410
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.877.800	4.877.800	6.536.000	6.536.000	31.750.000	31.750.000	0	0	43.163.800	44.664.049
420	Патни и дневни расходи	0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	255.000	255.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	257.000	257.000	9.610.000	9.758.549	0	0	9.867.000	10.015.549
423	Материјали и општен инвентар	1.500.000	1.500.000	2.259.000	2.259.000	2.355.000	2.702.624	0	0	8.114.000	8.461.624
424	Поправки и тековно одржување	300.000	300.000	210.000	210.000	11.396.207	11.881.922	0	0	11.906.207	12.381.922
425	Доповрни услуги	79.000	79.000	3.395.000	3.395.000	6.729.360	7.213.260	0	0	10.203.360	10.687.260
426	Други тековни расходи	181.000	181.000	160.000	160.000	510.000	534.000	0	0	851.000	875.000
427	Привремени вработувања	2.817.800	2.817.800	0	0	1.149.433	1.159.894	0	0	3.967.233	3.977.694
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	2.989.254	1.679.005	0	0	2.989.254	1.679.005
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	2.989.254	1.679.005	0	0	2.989.254	1.679.005
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	4.877.800	4.877.800	6.536.000	6.536.000	288.251.254	288.251.254	0	0	300.665.054	300.665.054
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	254.512.000	254.512.000	0	0	254.512.000	254.512.000
401	Основни плати	0	0	0	0	183.245.590	183.245.590	0	0	183.245.590	183.245.590
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	71.266.410	71.266.410	0	0	71.266.410	71.266.410
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.877.800	4.877.800	6.536.000	6.536.000	31.750.000	31.750.000	0	0	43.163.800	44.664.049
420	Патни и дневни расходи	0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	255.000	255.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	257.000	257.000	9.610.000	9.758.549	0	0	9.867.000	10.015.549
423	Материјали и општен инвентар	1.500.000	1.500.000	2.259.000	2.259.000	2.355.000	2.702.624	0	0	8.114.000	8.461.624
424	Поправки и тековно одржување	300.000	300.000	210.000	210.000	11.396.207	11.881.922	0	0	11.906.207	12.381.922
425	Доповрни услуги	79.000	79.000	3.395.000	3.395.000	6.729.360	7.213.260	0	0	10.203.360	10.687.260
426	Други тековни расходи	181.000	181.000	160.000	160.000	510.000	534.000	0	0	851.000	875.000
427	Привремени вработувања	2.817.800	2.817.800	0	0	1.149.433	1.159.894	0	0	3.967.233	3.977.694
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	2.989.254	1.679.005	0	0	2.989.254	1.679.005
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	2.989.254	1.679.005	0	0	2.989.254	1.679.005

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
N2	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	300.000	11.450.000	11.450.000	218.735.000	218.735.000	12.606.500	12.606.500	0	0	243.091.500	243.091.500
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	300.000	11.450.000	11.450.000	218.735.000	218.735.000	12.606.500	12.606.500	0	0	243.091.500	243.091.500
ПРИХОДИ:													
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	150.990.655	148.890.592	0	0	0	0	150.990.655	148.890.592
401	Основни плати	0	0	0	0	108.712.915	105.753.904	0	0	0	0	108.712.915	105.753.904
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	42.277.740	41.126.688	0	0	0	0	42.277.740	41.126.688
42	СТОКИ И УСЛУГИ	220.000	220.000	11.450.000	11.450.000	67.744.345	71.854.468	9.948.500	9.948.500	0	0	89.362.845	93.472.968
420	Патни и дневни расходи	0	0	208.000	208.000	0	0	4.730.176	4.730.176	0	0	4.938.176	4.938.176
421	Патни и дневни расходи	0	0	1.007.500	1.007.500	10.905.827	10.905.827	0	0	0	0	11.913.327	11.913.327
422	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	45.000	45.000	2.098.500	2.098.500	2.463.000	2.397.000	1.038.166	1.038.166	0	0	5.644.666	5.568.666
423	Материјали и опен инвентар	175.000	175.000	1.421.000	1.421.000	18.187.000	23.963.958	0	0	0	0	19.783.000	25.559.958
424	Поправки и тековно одржување	0	0	5.965.000	5.965.000	28.788.518	27.187.623	3.930.208	3.930.208	0	0	38.683.726	37.082.831
425	Договорни услуги	0	0	250.000	250.000	290.000	290.000	249.950	249.950	0	0	779.950	789.950
426	Други тековни расходи	0	0	500.000	500.000	7.120.000	7.120.000	0	0	0	0	7.620.000	7.620.000
427	Приземени вработувања	80.000	80.000	0	0	0	0	2.658.000	2.658.000	0	0	2.738.000	2.738.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	80.000	80.000	0	0	0	0	2.658.000	2.658.000	0	0	2.738.000	2.738.000
464	Разни трансфери	80.000	80.000	0	0	0	0	2.658.000	2.658.000	0	0	2.738.000	2.738.000
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	300.000	300.000	11.450.000	11.450.000	218.735.000	218.735.000	12.606.500	12.606.500	0	0	243.091.500	243.091.500
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	150.990.655	148.890.592	0	0	0	0	150.990.655	148.890.592
401	Основни плати	0	0	0	0	108.712.915	105.753.904	0	0	0	0	108.712.915	105.753.904
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	42.277.740	41.126.688	0	0	0	0	42.277.740	41.126.688
42	СТОКИ И УСЛУГИ	220.000	220.000	11.450.000	11.450.000	67.744.345	71.854.468	9.948.500	9.948.500	0	0	89.362.845	93.472.968
420	Патни и дневни расходи	0	0	208.000	208.000	0	0	4.730.176	4.730.176	0	0	4.938.176	4.938.176
421	Патни и дневни расходи	0	0	1.007.500	1.007.500	10.905.827	10.905.827	0	0	0	0	11.913.327	11.913.327
422	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	45.000	45.000	2.098.500	2.098.500	2.463.000	2.397.000	1.038.166	1.038.166	0	0	5.644.666	5.568.666
423	Материјали и опен инвентар	175.000	175.000	1.421.000	1.421.000	18.187.000	23.963.958	0	0	0	0	19.783.000	25.559.958
424	Поправки и тековно одржување	0	0	5.965.000	5.965.000	28.788.518	27.187.623	3.930.208	3.930.208	0	0	38.683.726	37.082.831
425	Договорни услуги	0	0	250.000	250.000	290.000	290.000	249.950	249.950	0	0	779.950	789.950
426	Други тековни расходи	0	0	500.000	500.000	7.120.000	7.120.000	0	0	0	0	7.620.000	7.620.000
427	Приземени вработувања	80.000	80.000	0	0	0	0	2.658.000	2.658.000	0	0	2.738.000	2.738.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	80.000	80.000	0	0	0	0	2.658.000	2.658.000	0	0	2.738.000	2.738.000
464	Разни трансфери	80.000	80.000	0	0	0	0	2.658.000	2.658.000	0	0	2.738.000	2.738.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
NA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
ПРИХОДИ:													
NA4	СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
NA4	СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

		505.900.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	584.904.205	585.918.205	69.209.169	69.209.169	40.806.681	40.806.681	1.240.255.143	1.241.269.143	
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи		
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
NB КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
ПРИХОДИ:														
NBА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н КАРЕВ		0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
РАСХОДИ:														
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
486 Купување на возила		0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
NBА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н КА		0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
486 Купување на возила		0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.350.055	1.850.055	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.055	1.850.055
ПРИХОДИ:													
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.350.055	1.850.055	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.055	1.850.055
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.150.055	650.055	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.055	650.055
425	Договорни услуги	1.080.000	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	580.000
426	Други тековни расходи	70.055	70.055	0	0	0	0	0	0	0	0	70.055	70.055
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
464	Разни трансфери	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.350.055	1.850.055	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.055	1.850.055
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.150.055	650.055	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.055	650.055
425	Договорни услуги	1.080.000	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	580.000
426	Други тековни расходи	70.055	70.055	0	0	0	0	0	0	0	0	70.055	70.055
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
464	Разни трансфери	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000

505.900.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 584.904.205 585.918.205 69.208.169 69.208.169 40.896.681 40.896.681 1.340.255.143 1.341.269.143

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
RA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
ПРИХОДИ:											
RAA	С ТАЦИОНАР ЗА БЕЗБОЛНИ ЖИВОТНИ	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
RAB	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000
РАСХОДИ:											
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
464	Разни трансфери	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	0	0	7.400.000	7.400.000
482	Други градежни објекти	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000
489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
RAA	С ТАЦИОНАР ЗА БЕЗБОЛНИ ЖИВОТНИ	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
464	Разни трансфери	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
RAB	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000
482	Други градежни објекти	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодонинорски активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНИ	3.500.000	4.300.000	19.235.000	19.235.000	52.810.208	52.810.208	0	0	75.545.208	76.345.208
ПРИХОДИ:											
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНИ	3.500.000	4.300.000	19.235.000	19.235.000	52.810.208	52.810.208	0	0	75.545.208	76.345.208
РАСХОДИ:											
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	51.562.404	50.962.404	0	0	51.562.404	50.962.404
401	Основни плати	0	0	0	0	37.085.508	36.885.508	0	0	37.085.508	36.885.508
402	Помошни за социјално осигурување	0	0	0	0	14.476.896	14.276.896	0	0	14.476.896	14.276.896
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.500.000	4.300.000	19.235.000	19.235.000	1.247.804	1.847.804	0	0	23.982.804	25.382.804
420	Патни и дневни расходи	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	800.000	3.645.000	3.645.000	387.596	787.596	0	0	4.032.596	5.232.596
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	7.360.000	7.360.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	1.940.000	1.940.000	0	0	0	0	1.940.000	1.940.000
425	Договорни услуги	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
426	Други тековни расходи	0	0	660.000	660.000	0	0	0	0	660.000	660.000
427	Премисени вработувања	3.500.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	860.208	1.060.208	0	0	9.360.208	9.560.208
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНИ	3.500.000	4.300.000	19.235.000	19.235.000	52.810.208	52.810.208	0	0	75.545.208	76.345.208
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	51.562.404	50.962.404	0	0	51.562.404	50.962.404
401	Основни плати	0	0	0	0	37.085.508	36.885.508	0	0	37.085.508	36.885.508
402	Помошни за социјално осигурување	0	0	0	0	14.476.896	14.276.896	0	0	14.476.896	14.276.896
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.500.000	4.300.000	19.235.000	19.235.000	1.247.804	1.847.804	0	0	23.982.804	25.382.804
420	Патни и дневни расходи	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	800.000	3.645.000	3.645.000	387.596	787.596	0	0	4.032.596	5.232.596
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	7.360.000	7.360.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	1.940.000	1.940.000	0	0	0	0	1.940.000	1.940.000
425	Договорни услуги	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
426	Други тековни расходи	0	0	660.000	660.000	0	0	0	0	660.000	660.000
427	Премисени вработувања	3.500.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	860.208	1.060.208	0	0	9.360.208	9.560.208

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	505.900.588		505.900.588		39.434.500		39.434.500		534.904.205		534.904.205		69.209.169		69.209.169		40.806.681		40.806.681		1.240.255.143		1.241.269.143	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од донации	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V2 ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА		4.470.000	1.550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	1.550.800		
ПРИХОДИ:		4.470.000	1.550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	1.550.800		
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ		4.470.000	1.550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	1.550.800		
РАСХОДИ:		550.800	550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	550.800		
42	СТОКИ И УСЛУГИ	550.800	550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	550.800		
425	Договорни услуги	550.800	550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	550.800		
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.919.200	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.919.200	1.000.000		
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
464	Разни трансфери	2.919.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.919.200	0		
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ		4.470.000	1.550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	1.550.800		
42	СТОКИ И УСЛУГИ	550.800	550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	550.800		
425	Договорни услуги	550.800	550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	550.800		
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.919.200	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.919.200	1.000.000		
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
464	Разни трансфери	2.919.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.919.200	0		

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
585.900.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	584.904.205	585.918.205	69.209.169	69.209.169	40.806.681	40.806.681	1.240.355.143	1.241.269.143		
VA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТОСКИ ГРАДИНКИ	4.785.905	5.485.905	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	5.485.905	6.185.905
ПРИХОДИ:													
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТОСКИ ГРАДИНКИ	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	1.400.000
VAB	ДЕТОСКА ГРАДИНКА ПАРК	4.785.905	4.785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	4.785.905	4.785.905
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.785.905	5.485.905	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	5.485.905	6.185.905
480	Купување на опрема и машини	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
482	Други градежни објекти	4.785.905	4.785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	4.785.905	4.785.905
488	Купување на возила	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
VA0	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТОСКИ ГРАДИНКИ	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	1.400.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	1.400.000
480	Купување на опрема и машини	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
488	Купување на возила	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
VAB	ДЕТОСКА ГРАДИНКА ПАРК	4.785.905	4.785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	4.785.905	4.785.905
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.785.905	4.785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	4.785.905	4.785.905
482	Други градежни објекти	4.785.905	4.785.905	0	0	0	0	0	0	0	0	4.785.905	4.785.905

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
505.900.588	505.900.588	39.434.500	39.434.500	584.904.205	584.904.205	585.918.205	585.918.205	69.209.169	69.209.169	40.896.881	40.896.881	1.240.255.143	1.241.269.143
100	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	17.714.069	17.714.069	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	29.987.069	29.987.069
ПРИХОДИ:													
100	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	17.714.069	17.714.069	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	29.987.069	29.987.069
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.885.015	10.885.015	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	23.158.015	23.158.015
401	Основен плати	7.485.224	7.485.224	0	0	8.490.482	8.490.482	0	0	0	0	15.975.686	15.975.686
402	Придоноси за социјално осигурување	3.400.781	3.400.781	0	0	3.782.538	3.782.538	0	0	0	0	7.183.329	7.183.329
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.714.061	5.714.061	0	0	0	0	0	0	0	0	5.714.061	5.714.061
423	Материјали и опен инвентар	3.426.071	3.426.071	0	0	0	0	0	0	0	0	3.426.071	3.426.071
424	Потраги и тековно одржување	2.287.990	2.287.990	0	0	0	0	0	0	0	0	2.287.990	2.287.990
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.113.993	1.113.993	0	0	0	0	0	0	0	0	1.113.993	1.113.993
464	Разни трансфери	1.113.993	1.113.993	0	0	0	0	0	0	0	0	1.113.993	1.113.993
100	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	17.714.069	17.714.069	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	29.987.069	29.987.069
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.885.015	10.885.015	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	23.158.015	23.158.015
401	Основен плати	7.485.224	7.485.224	0	0	8.490.482	8.490.482	0	0	0	0	15.975.686	15.975.686
402	Придоноси за социјално осигурување	3.400.781	3.400.781	0	0	3.782.538	3.782.538	0	0	0	0	7.183.329	7.183.329
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.714.061	5.714.061	0	0	0	0	0	0	0	0	5.714.061	5.714.061
423	Материјали и опен инвентар	3.426.071	3.426.071	0	0	0	0	0	0	0	0	3.426.071	3.426.071
424	Потраги и тековно одржување	2.287.990	2.287.990	0	0	0	0	0	0	0	0	2.287.990	2.287.990
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.113.993	1.113.993	0	0	0	0	0	0	0	0	1.113.993	1.113.993
464	Разни трансфери	1.113.993	1.113.993	0	0	0	0	0	0	0	0	1.113.993	1.113.993

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
505.900.508	505.900.508	39.434.500	39.434.500	0	0	0	0	0	0	0	100.000
11A КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА											
ПРИХОДИ:											
11A0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1.350.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
РАСХОДИ:											
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.350.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
480	Купување на опрема и машини	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
486	Купување на возила	600.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
11A0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1.350.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.350.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
480	Купување на опрема и машини	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
486	Купување на возила	600.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од догађаји		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
X11	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	662.400	662.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.008.000	1.186.400
ПРИХОДИ:													
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	662.400	662.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.008.000	1.186.400
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.600	504.000
425	Договори услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.600	504.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	662.400	662.400	0	0	0	0	0	0	0	0	662.400	662.400
464	Разни трансфери	662.400	662.400	0	0	0	0	0	0	0	0	662.400	662.400
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	662.400	662.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.008.000	1.186.400
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.600	504.000
425	Договори услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.600	504.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	662.400	662.400	0	0	0	0	0	0	0	0	662.400	662.400
464	Разни трансфери	662.400	662.400	0	0	0	0	0	0	0	0	662.400	662.400

505.500.588 505.900.588 39.434.500 39.434.500 584.504.205 585.018.205 69.209.169 69.209.169 40.396.681 40.396.681 1.240.255.143 1.241.260.143

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08- 7216/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

512.

Врз основа на член 53 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

О д л у к а
за избор на член на Советот на општина
Струмица кој ќе учествува во процесот
на одлучување за прашања на
конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица

Член 1

Во случаите на конфликт на интереси, согласно член 53 од Законот за локалната самоуправа, во кои Градоначалникот на општина Струмица Костадин Костадинов, не може да учествува во процесот на одлучување за прашања во кои тој или неговиот брачен другар, деца или роднини до втор степен странична линија има финансиски или друг личен интерес, се избира членот на Советот на општина Струмица, Елена Маџеровска – Паликарова.

Член 2

Изборот на членот на Советот во случаите на конфликт на интереси на градоначалникот, се изврши на начин на кој се избира претседателот на Советот на Општината.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр. 08-7216/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

513.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе:

О д л у к а
за дополнување на Одлука за
отуѓување на моторни возила

Член 1

Во Одлуката за отуѓување на моторни возила бр. 08-1185/1 од 24.02.2021 година („Службен гласник на општина Струмица бр. 2/21“), во член 1 став 1 по алинеа 7 се додаваат четири нови алинеи кои гласаат:

- **FIAT LINEA TNG** со регистарски број SR 699 CD, идентификационен број (број на шасија) ZFA32300003122825, категорија M1- патничко, со облик и намена на каросеријата- лимузина, боја- бела и година на производство 2011 година;

- **MAZDA 6** со регистарски број SR 844 BN, идентификационен број (број на шасија) JMZGG128241209956, категорија M1- патничко, со облик и намена на каросеријата- лимузина, боја- сива металик и година на производство 2003 година;

- **FIAT SCUDO** со регистарски број SR 448 CC, идентификационен број (број на шасија) ZFA22000012290434, категорија N1 – товарно, со облик и намена на каросеријата BB- фургон, боја- бела и година на производство 1997 година;

- **SKODA SUPERB** со регистарски број SR 0901 AE, идентификационен број (број на шасија) TMBAN7NPXG7059893,

категија M1- патничко, со облик и намена на каросеријата- лимузина, боја-мет.сребрена и година на производство 2016 година;

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-7218/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р

.....

514.

Врз основа на член 20 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

Програма

за измена на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2021 година

1.Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20, 2/21, 3/21, 6/21, 9/21, 12/21 и 13/21, 16/21), се врши следната измена:

Во точка 2:

Програма F1 – Урбанистичко планирање, износот од „8.500.000 денари“ се заменува со износот од „6.300.000 денари“.

2.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7219/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р

.....

515.

Врз основа е член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

Програма

за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година

I. Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20, 6/21, 9/21 и 12/21) се вршат следните измени и дополнувања:

Во глава VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти:

1.Во Програма: Ф2: Уредување на градежно земјиште (рушење): износот од „ 400.000 денари“ се заменува со износот „50.000 денари“

1.Во глава V. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште по населби и зони:

Точка 12, став 2 се менува и гласи:

„Во случаите за кои е предвидено плаќање на комуналниот надоместок на рати, со договорот мора да се обезбедени банкарска гаранција, или хипотекарен залог на недвижен имот заверен на нотар во намалена вредност од 30% , согласно проценетата вредност“.

Во точка 12 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Во случаите во кои инвеститорот има склучено договор за плаќање на комуналниот надоместок на рати и истиот побара остатокот од долгот да го плати во целост, Градоначалникот со посебно решение одобрува износот од отстатокот на комуналниот надоместок да се намали за 8%“, за недоспеаните рати за плаќање“.

2. Во Програмата ФА: Уредување на градежно земиште (капитални

трошоци) износот од „63.600.000 денари“ денари се заменува со износот „74.518.195 денари“;

Во табелата по реден број 38 се додава реден број:

р.бр.	Назив на активноста
39	Втор слој на асфалт на ул.„Мануш Турновски“

3. Во Програмата ГА: Нова населба во турското маало износот од „320.000 денари“ се брише;

4. Во Програмата Ј1: Снабдување со вода - износот од „4.030.000 денари“ се заменува со износот „6.545.680 денари“

5. Во Програмата ЈГ: Изградба на системи за водоснабдување износот од „9.000.000 денари“ се заменува со износот „10.000.000 денари“.

6. Во Програмата ЈИ: Изградба на системи за одведување и прочистување на води износот од „31.667.278 денари“, се заменува со износот „37.762.292 денари“.

7. Во Програмата ЈЛ: Други Комунални услуги (капитални трошоци – тансвер за мрежа за гас) износот од „12.748.530 денари“ се заменува со износот „12.951.725 денари“.

II. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7220/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

516.

Врз основа е член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2021 година

1. Во Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20) се врши следната измена:

Во глава:

- Финансирање

Точка: Проектни активности – распоредување на буџетските средства - Програма Г1: Поддршка на ЛЕР - износот од „6.000.000,00 денари“ се заменува со износот „4.264.000 денари“ .

2.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7221/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

517.

Врз основа е член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

**Програма
за измена на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на меѓународната соработка за
2021 година**

1. Во Програмата за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20) се врши следната измена:

Во глава 5. Финансирање
Програма Г2 - Износот од
„1.500.000 денари“ се брише

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7222/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

518.

Врз основа е член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

**Програма
за измена на Програмата за изградба и
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Струмица за
2021 година**

1. Во Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20 и 9/21), се вршат следните измени::

- Во Програмата Ј3 -- Јавно осветлување - износот од „18.700.000,00 денари“ се заменува со износот „16.700.000 денари“

- Во Програмат ЈА: Изградба на јавно осветлување: износот „14.600.000 денари“ се заменува со износот „6.100.000 денари“

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7223/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

519.

Врз основа е член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

**Програма
за измена на Програмата за одржување
на јавно зеленило на подрачјето на
Општина Струмица за 2021 година**

1. Во Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20 и 11/21,) се врши следната измена :

Во Програмата Ј7:

Глава IV. Финансирање на активностите предвидени со Програмата

Износот од „5.800.000,00 денари“ се заменува со износот „4.000.000,00 денари“

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7224/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

520.

Врз основа е член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

**Програма
за измена на Програмата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита
на локалните патишта и улици на
територијата на општина Струмица за
2021 година**

I. Во Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локаните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20) се врши следната измена:

Во глава:

2. Предвидени активности:

Програма ЈД: Изградба и реконструкција на локални патишта и улици износот од „25.000.000 денари“ се заменува со износот 34.946.973 денари“.

II. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7225/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

521.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15. 11. 2021 година, донесе

**Програма
за измена на Програмата за
активностите на Општина Струмица од
областа на културата во 2021 година**

I. Во Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 33/20, 9/21, 11/21 и 12/21) се вршат следните измени:

1. Во Програмата K4: Културни манифестации и творештво износот од „1.000.000 денари“ се заменува со износот „856.000 денари“.

2. Во Програмата KA: Култура – капитални расходи износот од „11.778.740 денари“ се заменува со износот „8.278.740 денари“.

II. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7226/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

522.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 16.11.2021 година, донесе

**Програма
за измена на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на спорт и млади во 2021
година**

1. Во Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2021 („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20 и 9/21,) се вршат следните измени:

Во точка: 5. Распоредување на буџетските средства

Во Програмата L0 : Спорт и рекреација – износот од „9.850.000 денари“ се заменува со износот „10.350.000 денари“.

Во Програма LA – Изградба и одржување на спортски терени - износот од „ 12.700.000 денари“ се заменува со износот „11.200.000 денари“.

2.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7227/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

523.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

**Програма
за измена на Програмата за
активностите на општина Струмица
поврзани со спроведување на проекти
финансирани од фондовите на
Европската унија за 2021 година**

1.Во Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20) се врши следната измена:

Во глава

5. Финансирање: Програма МВ - Меѓународна соработка износот од “5.080.237 денари“ се заменува со износот „2.835.000 денари“

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7228/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

524.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

**Програма
за измена на Програмата за активности
во областа на заштитата на животната
средина на подрачјето на Општина
Струмица за 2021 година**

1. Во Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2021 година (“Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20 и 9/21) се врши следната измена:

Во глава:

4. Финансирање

Во Програма R1: Заштита на животната средина и природа, износот од „2.350.055,00 денари“ се заменува со износот „1.850.055 денари“

2.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7229/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

525.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

**Програма
за измена на Програмата за
активностите на општина Струмица за
областа на социјалната заштита и
заштитата на децата во 2021 година**

1. Во Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштита на децата во 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20 и 9/21), се вршат следните измени:

Во глава 5 . Финансирање:

-Програма „ V1: Детски градинки“, износот од „3.500.000 денари“, се заменува со износот „4.300.000 денари“

- Програма „V2: Програма за социјална заштита“, износот од „4.470.000 денари“ се заменува со износот 1.550.800 денари“.

- Програма „VA: Капитални расходи за детски градинки“, износот од „4.785.905 денари“ се заменува со износот „5.485.905 денари“

2.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7230/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

526.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19)., Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

**Програма
за измена на Програмата за
активностите на Општина Струмица во
областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и
справувањето со кризи во 2021 година**

1.Во Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2021 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 33/20 и 9/21), се врши следната измена:

Во точка 16: Финансирање:
Програмата WA0: Капитални расходи за противпожарна заштита износот од „1.350.000,00 денари“ се заменува со износот „100.000 денари“

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-7231/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

527.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за работа
на Општинската јавна установа -
Отворен граѓански универзитет за
доживотно учење „Јоска Свештарот“
Струмица за 2022 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинската јавна установа - Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2022 година, број 03-185/5 од 27.10.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7232/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

528.

Врз основа на член 37-е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/12, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност за обезбедени
финансиски средства за вработување
на определено време во ЈПЕД “
Струмица гас“ Струмица

1. Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за вработување на определено време во ЈПЕД “ Струмица гас“ Струмица согласно барањето за обезбедени финансиски средства број 03-638/1 од 10.11.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7213/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

529.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за
работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица
за периодот од 01.01.2021 година до
30.09.2021 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година бр. 01-957/1 од 03.11.2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7214/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

530.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина

Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Програмата за
измена и дополнување на Програмата за
работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“
за 2021 година

1. Се дава согласност на Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2021 година број 01-992/1 од 10.11.2021 година, со задолжување да се изврши усогласнување со Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година, број 08-7216/1 од 15.11.2021 година;

2. Се задолжува ЈП „Паркиралишта-Струмица“ да спроведе постапка за новогодишно осветлување (украсување), согласно предвидените средства во Буџетот на општина Струмица за 2021 година, Програмата ЈАА – јавно осветлување во општина Струмица, ставка 482 „други градежни објекти“ на бруто износ од 400.000 денари;

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7215/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

531.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21 и 150/21) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2021 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Кварталниот извештај
за извршувањето на Буџетот на
општина Струмица за третиот квартал
од 2021 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2021 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец К1, К2 и К3.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7233/1 Совет на општина Струмица
15.11.2021 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

532.

K1- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за период: 01.01.2021 - 30.09.2021 год.

Приходи	Буџет		Нанесена доплатија за		Самостоятелни активности		Донации		Кредити		Вкупно		Останато за реализација до крај на	%
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
ВКУПНИ ПРИХОДИ	505.900.588	382.765.043	584.804.205	437.332.122	38.434.500	12.604.298	69.209.169	25.702.631	40.806.681	40.805.651	1.240.255.143	879.269.745	361.045.398	70,89
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	447.400.588	348.616.375	584.804.205	437.332.122	38.434.500	12.604.298	69.209.169	25.702.631	0	0	1.140.948.462	824.256.426	316.668.036	72,24
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	14.148.668	0	0	0	0	0	0	40.806.681	40.805.651	98.306.681	54.954.319	44.352.362	55,34
ВКУПНИ РАСХОДИ	505.900.588	325.168.777	584.804.205	393.859.184	38.434.500	12.425.062	69.209.169	21.906.049	40.806.681	40.805.651	1.240.255.143	794.174.723	446.080.420	64,03
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	272.020.135	186.115.699	581.514.951	383.859.184	37.734.500	11.744.712	31.792.100	11.811.773	0	0	923.461.686	583.541.368	339.920.318	63,19
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	233.880.453	139.053.078	2.989.254	0	1.700.000	680.350	37.417.069	10.094.276	40.806.681	40.805.651	316.793.457	210.633.355	106.160.102	66,49
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	447.400.588	348.616.375	584.804.205	437.332.122	38.434.500	12.604.298	69.209.169	25.702.631	0	0	1.140.948.462	824.256.426	316.668.036	72,24
71. Даночни приходи	329.896.191	288.840.283	0	0	0	0	0	0	0	0	329.896.191	288.840.283	61.056.908	81,49
711. Данок од доход од додврка и од капитални додврки	15.000.000	7.502.604	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	7.502.604	7.497.396	50,02
712. Данок на имот	87.000.000	55.597.776	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000.000	55.597.776	31.402.224	63,91
713. Данок на специфични услуги	226.396.191	205.638.803	0	0	0	0	0	0	0	0	226.396.191	205.638.803	20.757.388	90,83
716. Такси за користење или доделување на работна дејност	1.500.000	101.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	101.100	1.398.900	6,74
72. Недавачни приходи	15.161.720	11.628.456	0	0	38.434.500	12.604.298	0	0	0	0	54.596.220	24.233.754	30.362.496	44,39
722. Глобални судски и административни такси	3.000.000	2.218.668	0	0	0	8.250	0	0	0	0	3.000.000	2.226.919	773.081	74,23
723. Такси и надместоци	500.000	0	0	0	35.940.000	12.596.048	0	0	0	0	38.440.000	12.596.048	23.843.952	34,57
725. Други недавачни приходи	11.661.720	9.410.787	0	0	3.494.500	0	0	0	0	0	15.156.220	9.410.787	5.746.433	62,09
74. Трансфери и донации	102.342.677	68.146.536	584.804.205	437.332.122	0	0	69.209.169	25.702.631	0	0	756.456.051	531.181.389	225.274.662	70,22
741. Трансфери од други нивоа на власт	102.342.677	68.146.536	584.804.205	437.332.122	0	0	69.209.169	25.702.631	0	0	756.456.051	531.181.389	225.274.662	70,22
742. Донации од странство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.209.169	25.702.631	42.807.457	37,52
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	14.148.668	0	0	0	0	0	0	40.806.681	40.805.651	98.306.681	54.954.319	44.352.362	55,34
73. Капитални приходи	58.500.000	14.148.668	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	14.148.668	44.351.332	24,19
733. Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	58.500.000	14.148.668	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	14.148.668	44.351.332	24,19
75. Домашно задоолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	40.806.681	40.805.651	40.806.681	40.805.651	1.030	100,00
754. Друго домашно задоолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	40.806.681	40.805.651	40.806.681	40.805.651	1.030	100,00

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	272.020.135	168.115.659	581.514.951	383.888.184	37.734.500	11.744.712	31.752.100	11.811.773	0	0	923.461.686	583.541.368	338.020.318	63,19
40 Плати, наемнини и надоместоци за вработените	105.525.607	67.549.871	480.516.577	356.537.341	0	0	0	0	0	0	585.044.184	424.087.312	161.566.872	72,36
401 ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	71.705.332	43.823.265	345.584.467	255.415.183	0	0	0	0	0	0	417.283.799	300.238.448	117.055.351	71,85
402 ПРАДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	24.915.275	16.987.086	134.934.110	100.122.158	0	0	0	0	0	0	159.850.385	117.109.224	42.741.161	73,26
404 надоместоци	8.800.000	6.739.540	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800.000	6.739.540	2.160.360	75,73
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕМУНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	2.326.418	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	2.326.418	973.582	70,49
412 Постојана резерва (непредадени расходи)	1.700.000	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	740.000	980.000	43,53
413 Тековни резерви (балансиран расходи)	1.600.000	1.586.418	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.586.418	13.582	99,15
42 Стоки и услуги	119.171.587	73.882.712	101.386.374	37.331.843	37.734.500	11.744.712	15.528.100	3.800.518	0	0	273.831.571	126.759.786	147.071.785	46,29
420 ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	1.050.000	222.555	0	0	553.000	0	4.730.176	323.578	0	0	6.333.176	546.133	5.787.043	8,82
421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	30.080.000	20.915.791	21.160.423	10.486.573	5.023.500	1.724.363	45.000	0	0	0	56.308.923	33.136.727	23.172.196	58,85
423 ОПШЕН ИНВЕНТАР АЛАТ И ДР МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА	14.354.071	6.578.634	4.917.225	2.458.359	11.845.000	4.425.833	1.338.166	143.132	0	0	32.454.482	13.615.958	18.838.504	41,85
424 ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	35.972.990	24.770.941	29.613.207	10.960.339	3.884.500	574.676	0	0	0	0	69.270.697	36.335.958	32.934.741	52,46
425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	20.004.800	10.587.496	35.707.878	6.851.783	10.013.500	3.611.289	7.643.808	3.074.595	0	0	73.389.986	24.125.163	49.244.823	32,88
426 ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	6.081.938	3.537.040	868.000	488.100	1.115.000	304.782	1.701.950	209.107	0	0	9.776.886	4.539.029	5.237.857	46,43
427 ПРИЕМЕНИ РАБОТУВАЊА	11.817.800	7.250.255	9.129.641	6.056.889	5.500.000	1.103.769	70.000	50.107	0	0	26.317.441	14.480.820	11.866.621	54,95
45 КАНАТИ	250.000	136.056	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	136.056	113.944	54,42
452 КАНАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	250.000	136.056	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	136.056	113.944	54,42
46 Субвенции и трансфери	43.772.931	22.220.542	0	0	0	0	16.263.000	8.011.254	0	0	80.035.931	30.231.798	29.804.135	50,36
463 ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	14.222.812	11.519.248	0	0	0	0	0	0	0	0	14.222.812	11.519.248	2.703.564	80,99
464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	29.550.119	10.701.294	0	0	0	0	16.263.000	8.011.254	0	0	45.813.119	18.712.548	27.100.571	40,85
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	233.880.453	168.063.078	2.989.254	0	1.700.000	680.350	37.417.069	10.084.276	40.806.681	40.805.651	316.793.457	210.633.355	106.160.102	66,49
48 Капитални расходи	233.880.453	168.063.078	2.989.254	0	1.700.000	680.350	37.417.069	10.084.276	40.806.681	40.805.651	316.793.457	210.633.355	106.160.102	66,49
480 Купување на опрема и машини	29.860.000	9.437.289	2.989.254	0	0	0	7.308.081	4.410.000	0	0	40.178.335	13.847.289	26.331.046	34,46
482 ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	174.901.523	134.866.154	0	0	0	0	30.107.988	5.684.276	0	0	205.005.911	140.550.430	64.458.481	68,58
483 ВЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	2.500.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	123.000	2.317.000	4,92
485 КУПУВАЊА НА ВОЗИЛА	2.100.000	582.587	0	0	1.700.000	680.350	0	0	0	0	3.800.000	1.262.837	2.537.063	33,24
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	24.499.530	14.044.048	0	0	0	0	0	0	40.806.681	40.805.651	65.305.211	54.849.659	10.455.512	83,99

K2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски (01.01.2021-30.09.2021 год.)

Расходи стапка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	6.926
423	8.383
424	1.963.226
425	9.204
426	6.000
427	
451	
452	
453	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	78.333
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	2.072.272

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			утужени	неутужени	
јануари	16.831.609	9.857.423		20.240.563	46.929.595
февруари	25.784	10.380.803		13.755.480	241.62.067
март	1.228.399	7.099.212		13.753.937	22.082.648
април	4.513.327	3.649.644		6.766.811	14.929.782
мај	14.36.207	2.032.315		5.182.476	8.650.998
јуни	955.341	1.409.833		7.085.891	9.451.070
јули	843.529	14.525		1.007.090	1.865.145
август	7.468		214.576	214.576	222.044
септември	1.857.696		214.576		2.072.272
октомври					
ноември					0
декември					0

Објашнување:

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.07.2021 година изнесуваат 1.865.145,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 843.529,00 денари, а износот од 14.526,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 871.847,00 денари, а тесковните обврски изнесуваат 904.298,00 денари. Општина Струмица до 31.07.2021 година има недоспелни обврски во износ од 30.177.016,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.08.2021 година изнесуваат 222.044,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 7.468,00 денари, а обврски до 60 дена нема. Капиталните обврски се во износ од 78.333,00 денари, а тесковните обврски изнесуваат 143.711,00 денари. Општина Струмица до 31.08.2021 година има недоспелни обврски во износ од 7.014.938,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 30.09.2021 година изнесуваат 2.072.272,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 1.857.696,00 денари, а износот од 0,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 78.333,00 денари, а тесковните обврски изнесуваат 1.993.939,00 денари. Општина Струмица до 30.09.2021 година има недоспелни обврски во износ од 8.626.751,00 денари.

